

Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации 2010 („Сл.весник на РМ” бр.52/2010) и актот за основање на Здружението Субверзивен Фронт Скопје, Собранието на здружението, на седницата одржана на ден 29.12.2014 година, го донесе следниот:

**С Т А Т У Т**  
на  
**Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста**  
**СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ Скопје**

**Општи одредби**

**Член 1**

Здружението Субверзивен Фронт Скопје со седиште на ул. „Македонија“ бр. 11/2-10, Скопје е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради промоција на критичен, креативен, квир, непатријархален пристап кон родот и сексуалноста преку различни јавни, едукативни, институционални акции и дебати кои ќе имаат за цел да и понудат на индивидуата поголем простор за лична идентификација или неидентификација во однос на родот и сексуалноста.

Граѓаните се здружуваат во Здружението Субверзивен Фронт Скопје заради остварување на заедничките цели и интереси какои за остварување на поширок општествен интерес.

**Член 2**

Називот на здружението е: Здружение Субверзивен Фронт Скопје (во понатамошниот текст само здружение).

Скратен назив на здружението ќе биде С-Фронт Скопје.

Називот за надворешна употреба на здружението гласи: S-Front Skopje.

**Член 3**

Седиштето на здружението е во Скопје, на ул. „Македонија“ бр. 11/2-10, Општина Центар, Скопје.

Здружението се организира и делува на целата територија на Република Македонија.

**Член 4**

Здружението има својство на правно лице.

Здружението во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Здружението во правниот промет го претставува и застапува претседателот на здружението.

**Член 5**

Заради остварување на заедничките цели и интереси, здружението може да се здружува со други асоцијации, организации и здруженија од Македонија и странство.

**Член 6**

Здружението има свој печат и штембил.

Печатот има тркалезна форма, а во него е впишан и го содржи називот на здружението:

Здружение Субверзивен Фронт Скопје

Штембилот на здружението е правоаголен и на него е испишан следниот текст:

Здружение Субверзивен Фронт Скопје.

Број \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ година

Скопје

#### Член 7

Работата на здружението е јавна.

Јавноста на работењето се обезбедува со редовно известување на членовите на здружението за сите облици на работење, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на здружението, за материјално финансиското работење и друго.

За информирањето на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, телевизијата.

За информирање на членовите и пошироката јавност, здружението може да издава списанија.

#### Член 8

Член во здружението може да биде секој полнолетен граѓанин на Република Македонија, кој доброволно ќе пристапи кон здружението со давање на писмена изјава или по електронски пат.

Членување во здружението се врши со потпишување на пристапница или по електронски пат.

Здружението за своите членови води регистар на членство кое се ажурира еднаш годишно. Податоците од регистарот се заштитени во согласност со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации.

#### Член 9

Членот има право да биде биран во органите на здружението, да учествува во работата на здружението и да придонесува во развој и популарност на здружението.

#### Член 10

Права и должности на членот се:

- Редовно да ја плаќаат чланарината;
- Да присуствуваат на состаноците;
- Да избира и да биде биран во органите на здружението;
- Да предлага решавање на прашања од заеднички интерес;
- Да работи на развивање и унапредување на општествените и други активности кои произлегуваат од статутот, програмските цели и задачи и од усвоените одлуки и заклучоци;
- Да ги спроведува во целост одредбите од Статутот и програмските активности;
- Да ги застапува интересите и ставовите на здружението;
- Да бара стручна и друга помош во областа на материјата.

#### Член 11

Здружението своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со односите утврдени со Уставот на Република Македонија, овој Статут како и други законски норми кои ја регулираат материјата од оваа област.

## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

### Член 12

Граѓаните се здружени во Здружението заради остварување на поширок заеднички интерес, а како посебни цели и задачи:

- Промоција на критичен, креативен, квир, непатријархален пристап кон родот и сексуалноста преку различни јавни, едукативни, институционални акции и дебати кои ќе имаат за цел да и понудат на индивидуата поголем простор за лична идентификација или неидентификација во однос на родот и сексуалноста.
- Отворање на продуктивна, нехомофобична дебата за правата на луѓето кои не се идентификуваат со доминантните хетеронормативни вредности како и за правата на ЛГБТИ луѓето.
- Креирање и застапување на политики и стратегии за создавање на поволна општествена и политичка клима за признавање на правата и статусот на луѓето кои не се идентификуваат со патријархалните и хетеронормативни пристапи кон родот и сексуалноста, како и на ЛГБТИ луѓето.
- Мотивирање и соработка со важни субјекти и институции за приклучување во кампањата за еднакви права и слободи на луѓето со различен пристап кон родот и сексуалноста.
- Создавање на органска и организирана квир и ЛГБТИ заедница која би се мотивирала за активно учество во кампањата и борбата за еднакви права и која би работела кон поволна и послободна клима за пристап кон родот и сексуалноста.
- Едукација за покритичен пристап кон родот и сексуалноста, како и едукација за правата на квир и ЛГБТИ луѓето.
- Одржување на јавни кампањи за намалување на доминантноста на хетеронормативните и патријархални погледи кон родот и сексуалноста, како и кампањи за развивање на јавна свест која би се борела против хетеросексизмот и хомофобијата.

## ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

### Член 13

Здружението обезбедува средства за задоволување на потребите од:

- членарина;
- донации;
- прилози;
- буџет;
- подароци
- и други извори на финансирање предвидени со закон.

### Член 14

Користење и располагање со средствата на здружението добиени по основите од претходниот член се врши на начин утврден со овој статут и законите.

#### **Член 15**

За користењето и располагањето со средствата одлучуваат органите на здружението, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско целесобразно користење на средствата користење на средствата и за спречување и отстранување на незаконитостите.

#### **Член 16**

Здружението донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на здружението.

Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 13 од Статутот, како и расходите за планираните активности, за заедничка потрошувачка на вработените, материјални трошоци за работата на здружението и други расходи сврзани со работата.

### **ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО**

#### **Член 17**

Органи на здружението се:

1. Собрание;
2. Извршен Одбор.

#### **Собрание**

#### **Член 18**

Собранието го сочинуваат сите членови на здружението.  
Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

#### **Член 19**

Собранието избира претседател на собрание со обично мнозинство. Претседателот на собранието е истовремено и претседател на здружението.  
Седници на Собрание свикува Претседателот на Собранието по сопствена иницијатива.  
Седницата на собранието се свикува по предлог на извршниот одбор или на 1/5 од вкупниот број на членови на собрание.  
Седниците на Собранието може да се свикуваат и по електронски пат.

#### **Член 20**

Ако претседателот на собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог не свикува седница, седницата ја свикуваат 1/5 од членовите.

#### **Член 21**

Собранието на здружението од своите редови избира членови на Извршниот Одбор.  
Собранието може да предложи и избере надворешни членови на Извршниот Одбор.

#### **Член 22**

Собранието полноважно одлучува ако присуствува повеќе од една половина од вкупниот број на членови.  
Собранието по правило одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.  
Одлуките на Собранието може да се носат и по електронски пат.

### Член 23

Собранието ги врши следните работи:

- Донесува Статут на Здружението и врши измени и дополнувања на истиот;
- Усвојува годишен извештај, насоки и план за работа,
- Усвојува завршна сметка и финансиски план,
- Одлучува за промена на целта на здружувањето
- Одлучува за основање и укинување на ограноци и други облици на организирање на здружението
- Одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во сојузи и меѓународни организации.
- Констатира прием на нови членови и престанок на членувањето;
- Избира Претседател на Здружението;
- Донесува програма за работа на Здружението;
- Избира и разрешува членови на Извршниот Одбор;
- Го разгледува и усвојува извештајот за работа на Извршниот Одбор помеѓу две собранија;
- Ја следи материјално финансиската состојба на Здружението помеѓу две собранија;
- Расправа за постигнатите резултати од развојот на Здружението и дава насоки за натамошен развој на Здружението;
- Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на Здружението;
- Избира и разрешува членови на Надзорниот Одбор.
- Разгледува и одлучува врз основ на наодите на Надзорниот Одбор.
- Одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство;
- Врши и други работи кои произлегуваат од Статутот и законите

### Член 24

На собранието се одлучува со јавно гласање.

Секој член на собранието има право на еден глас.

### Извршен Одбор

#### Член 25

Извршниот Одбор е извршен орган на Собранието во кој секој член има еднакви права, обврски и одговорности за работењето и развој на здружението во согласност на Статутот. Член на Извршниот одбор се иззема од гласање за прашања поврзани со него, со неговиот брачен другар или роднина до втор степен и за прашања кои се однесуваат на некое лице врз кое тој има контрола или економски интерес.

#### Член 26

Извршниот Одбор на Здружението брои пет члена.

Мандатот на членовите на Извршниот Одбор трае две години.

Извршниот Одбор од своите редови избира Претседател со мандат од 2 години со можност да биде повторно избран.

#### Член 27

**Субверзивен Фронт**  
Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста  
ул. „Македонија“ бр.11/2-10  
1000, Скопје, Македонија  
[contact@s-front.org.mk](mailto:contact@s-front.org.mk)

Претседателот на Извршниот Одбор ги свикува седниците на Извршниот Одбор, предлага дневен ред и ги раководи седниците. Во случај на отсуност на претседателот на Извршниот Одбор на седницата го заменува еден од членовите на Извршниот Одбор по предлог на претседателот.

Претседателот е должен да свикува седница на Извршниот Одбор најмалку еднаш во три месеци, а по потреба повеќе пати по барање на 1/2 од членовите на Извршниот Одбор. Седниците на Извршниот Одбор може да се свикуваат и по електронски пат.

#### Член 28

Извршниот Одбор може да заседава доколку се присутни сите членови на ИО. Извршниот Одбор ги донесува одлуките со просто мнозинство. Одлуките на Извршниот Одбор може да се носат и по електронски пат.

#### Член 29

Извршниот Одбор ги врши следниве работи:

- Ги подготвува седниците на Собранието, припрема материјали за седниците на Собранието;
- Го подготвува нацрт статутот, предлага измени и дополнување на статутот и ги подготвува другите одлуки што треба да ги донесе Собранието;
- Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени на собранието;
- Ги спроведува статутарните и програмските задачи на Здружението;
- Формира Стручна служба и врши контрола на нејзината работа;
- Управува и одговара за управувањето со имотот на здружението;
- Подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа;
- Донесува и реализира годишна програма за работа;
- Донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори;
- Констатира прием на нови членови и престанок на членување доколку за тоа биде овластен извршниот одбор од страна на собранието;
- Именува и разрешува секретар - Главен координатор на Здружението;
- Донесува одлуки за формирање на постојани и повремени работни тела и комисии и ја насочува нивната работа;
- Организира и активно учествува во организирањето на разни акции и манифестации;
- Доделува одлуки за награди, пофалници и признанија;
- Дава согласност за набавка и отуѓување на основните средства;
- Дава согласност на Правилникот за организација и работните задачи на стручната служба на Здружението, и врши контрола на нејзиното работење;
- Донесува одлуки по приговори и жалби;
- Предлага и спроведува финансиски план и изготвува завршна сметка на Здружението;
- Решава за формирање на ограноци на Здружението;
- Именува членови на стручната служба на Здружението;
- Донесува акти со кои се уредува работата на Стручната служба;
- Врши и други работи кои произлегуваат од потребите на Статутот на Здружението и од Законот.

#### Член 30

Извршниот Одбор за својата работа одговара пред Собранието на Здружението.

Извршниот Одбор се состанува и одржува седници по потреба. Седницата на Извршниот Одбор ја свикува Претседателот. Предлог за свикување на Извршниот Одбор може да поднесе една половина од Извршниот одбор или една третина од членовите на Собранието. Со седницата раководи и претседава Претседателот, а во негово отсуство ќе раководи член од Извршниот одбор кој ќе го назначи Претседателот. Начинот на свикување на седницата и работењето на Извршниот Одбор се уредува со деловникот за работа. Членовите на Извршниот одбор во секое време треба да ги имаат целите и интересите на здружението над поединечните или посебните цели на која и да е друга страна.

#### **Член 31**

Заради извршување на статутарните и програмските задачи и Одлуки на Собранието и Извршниот Одбор, Извршниот Одбор формира други работни тела.

### **ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО**

#### **Член 32**

Здружението може да престане со работа ако:

- За тоа одлучат 2/3 од членовите на здружението;
- Ако бројот на членовите се намали под законскиот предвиден број;
- Ако настапат причини утврдени во Законот за здруженија и фондации и
- Други причини утврдени со закон.

#### **Член 33**

По престанок на работата на здружението, имотот и другите права и приходи што остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост на основачите, доколку спогодбено поинаку не е решено.

### **Преодни и завршни одредби**

#### **Член 34**

Толкување на одредбите на овој Статут дава Собранието на Здружението, а помеѓу две Собранија, Извршниот одбор на Здружението.

#### **Член 35**

Измени и дополнување на овој Статут се вршат по иста постапка како и за неговото донесување.

#### **Член 36**

Овој Статут влегува во сила од денот на неговото донесување.

Скопје, 29.12.2014 година

**Претседател  
на Здружението Субверзивен Фронт Скопје**

**Антонио Михајлов**